

spica



Zone Touch

Zone Touch е серија на терминали за регистрација на работно време, кои се одликуваат со широк дијапазон на функционалности, економичност и поддршка за регистрација со картички и мобилни уреди. Покрај стандардниот компактен модел, на располагање се и модел со читач на отпечаток од прст и модел со четири типки. Функционалноста на контрола на пристап достапна е преку дополнителната единица Zone Door.

TIME  SPACE

 All
Hours

Благодарение на својата компактност и едноставниот дизајн, серијата уреди Zone Touch претставуваат едноставно, елегантно и економично решение за евиденција на вработените. Вградениот читач на картички ги поддржува следните формати HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® i MIFARE® DESFire® EV1 SE. Истотака, можат да се поврзат и бројни надворешни читачи.

Zone Touch се поврзува на системот непосредно преку Ethernet interface. Со приклучувањето на дополнителната влезно/излезна единица Zone Door, се овозможува двострана контрола на пристап за една врата. Издржливиот екран осетлив на допир овозможува примена на Zone Touch и во индустриски средини со помали барања.

На располагање се и два модела со куќиште кое обезбедува IP65 степен на заштита соодветно за надворешна употреба. Моделот FP вклучува читач на отпечаток од прст на производителот Morpho – водечки на подрачјето на биометриските технологии. Моделот KB покрај екранот осетлив на допир, вклучува и четири типки. Овој модел поддржува употреба и на постари формати на картички.


Вградениот читач на RFID картички поддржува голем број технологии на картички.

Поддршката за HID Mobile Access™ овозможува употреба на мобилни телефони наместо картички.

Zone Touch

Компактна верзија за стандардни апликации

- Кориснички дефинирани настани за регистрација
- Автономна работа во случај на прекин во комуникацијата
- Автоматско префрлување помеѓу on-line i off-line начин на работа
- Поддржан во системите Time&Space и All Hours
- Регистрација со мобилен телефон (HID Mobile Access™)



Zone Touch FP

Биометриска верзија за внатрешна и надворешна употреба




- Сите функционалности на стандардната верзија
- Висококвалитетен читач на отпечаток од прст од производителот Morpho
- IP65 куќиште соодветно за надворешна употреба
- Можност за чување на отпечатокот од прст на картичка (Template-On-Card / ToC)




Zone Touch KB

Индустриска верзија со четири типки

- Сите функционалности на стандардната верзија
- Избор на настани со робусни типки
- IP65 куќиште соодветно за надворешна употреба
- Поддршка за постари RFID технологии на картички

Уред	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB
Надворешни димензии (mm)			
Напојување	PoE (Power over Ethernet) или надворешно 12 V DC, 500 mA		
Околина	Работна температура: 0 °C до +50 °C, Температура на складирање: -20 °C до +70 °C Влажност: 10 % до 90 % (без кондензација)		
Степен на заштита	IP65		
Комуникациски Interface	Ethernet 10/100 CAN interface за поврзување со Zone Door Wiegand interface за поврзување надворешни читачи RS485 за идна употреба		
Меморија	256 MB RAM 2 GB MicroSD картичка		
Екран	4,3", резолуција 800x480 пиксели, капацитивен екран осетлив на допир		
Бeeper	За звучна повратна информација		
RFID модул	HID® iCLASS SE® модул, поддршка за мобилни уреди		
Поддржани технологии на картички	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® MIFARE® DESFire® EV1 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN		
Поддржани постари технологии на картички			EM410x, Indala, HID Prox II
Мобилен, наместо картичка	Да, со помош на апликацијата HID Mobile Access™		
Тастатура			Мембранска, програмабилна, 4 типки
Биометриски читач			Сензор за отпечаток од прст Morpho
Биометриски template			Morpho PKLite
Сертификати	CE		

Контрола на пристап со помош на влезно-излезната единица Zone Door



Повеќе за влезно-излезниот уред Zone Door прочитајте во брошурата Zone Access.



TIME  SPACE

